

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" – SKOPJE**

UDC 63 (058)

МАК – ISSN 1409-5297

**ГОДИШЕН ЗБОРНИК
на Земјоделскиот институт - Скопје**

**YEARBOOK
of the Institute of Agriculture in Skopje**



Том XXII/XXIII

Volume XXII/XXIII

Скопје - Skopje
2004

Годишен зборник на Земјоделскиот институт во Скопје

Книга XXII-XXIII година 2003/2004

Yearbook of the Institute of Agriculture in Skopje

Volume XXII-XXIII year 2003/2004

Редакциски одбор

Д-р Слободан Бандзо
Д-р Милисав Иваноски
Д-р Боримир Војноски
Д-р Трајче Младеновски
Д-р Раде Руслевски

Editorial staff

D-r Slobodan Bandzo
D-r Milisav Ivanoski
D-r Borimir Vojnoski
D-r Trajce Mladenovski
D-r Rade Rusevski

Главен и одговорен уредник

Д-р Слободан Бандзо

Editor in chief

D-r Slobodan Bandzo

Технички уредник

Д-р Милисав Иваноски

Technical editor

D-r Milisav Ivanoski

Лектура

Зорица Велкова
(македонски јазик)
Анита Стојковска
(англиски јазик)

Language editor

Zorica Velkova
(Macedonian)
Anita Stojkovska
(English)

Редакција и администрација

ЈНУ Земјоделски институт
Бул. Александар Македонски б.б.
п.ф. 191
1000 Скопје, Р. Македонија
тел: +389 (0)2 32 30 910
факс: ++ 389 (0)2 31 14 283

Address of Editorship

PRI Institute of Agriculture
Bul. Aleksandar Makedonski b.b.
p.o. 191
1000 Skopje, R. of Macedonia
tel: +389 (0)2 32 30 910
fax: ++ 389 (0)2 31 14 283

**Зборникот е финансиран од
Министерството за наука на Република Македонија**

**This Yearbook is financed by the
Ministry of Science of Republic of Macedonia**

**Дизајн на изданието
eXpressive graphics**

**Печати
РИ Графика - Скопје**

**Тираж
500 примероци**

НАСЛЕДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТЕБЛОТО КАЈ ХИБРИДИ ДОБИЕНИ СО ДИЈАЛЕЛНО ВКРСТУВАЊЕ НА СЕДУМ СОРТИ ОРИЗ (*Oryza sativa L.*)

Илиева Верица, Стојковски Џ., Ивановска Соња*

КРАТОК ИЗВАДОК

Анализирани се начинот на наследувањето и дејството на гените за висината на стеблото во F_1 и F_2 генерациите при дијалелно вкрстување на седум сорти ориз. Наследувањето, анализирано за секоја комбинација одделно е различно и зависи од комбинацијата (интермедијарно, парцијално доминантно, доминантно, негативен хетерозис).

Најдобри комбинатори во двете хибридни генерации се сортите *лото*, *медуза* и *арборио бјанко*. Во комбинациите со добра СКС (специфична комбинативна способност) учествува една од овие сорти. Вредностите за варијансата како на ОКС (општата комбинативна способност) така и на СКС покажуваат учество на адитивните и неадитивните гени во експресијата на ова свойство. При тоа преовладуваат адитивните гени. Истото е во согласност со регресионата анализа.

Клучни зборови: ориз, наследување, OKC, CKC, реgresиона анализа.

INHERITANCE OF THE STEM HEIGHT OF HYBRIDS OBTAINED BY DIALLEL CROSS OF SEVEN RICE VARIETIES (*Oryza sativa L.*)

Ilieva Verica, Stojkovski C., Ivanovska Sonja**

SUMMARY

The mode of inheritance and gene effect for stem height in diallel crosses of seven rice varieties in F_1 and F_2 generation were analyzed. The mode of inheritance analyzed for each combination separately is different and depends on the combination (intermediary, partial dominant, dominant, negative heterosis).

The varieties *Loto*, *Medusa* and *Arborio Bjanko* are the best general combiners in both hybrid generations. In combinations with good specific combining ability one of those varieties takes part. The values of the variance of both general and specific combining ability showed participation of the additive and dominant genes in the expression of this trait. Here, additive genes prevail. The same can be seen from the regression analysis.

Key words: rice, inheritance, GCA, SCA, regression analysis.

* Д-р Верица Илиева, научен соработник, Земјоделски институт, 1 000 Скопје, ОПО за ориз, 2 300 Кочани, Република Македонија, д-р Џане Стојковски, редовен професор, д-р, Соња Ивановска попреден професор, Земјоделски Факултет, 1000 Скопје, Република Македонија

** Verica Ilieva Ph D, Research fellow, Institute of Agriculture, 1 000 Skopje, Rice Department, 2300 Kocani, Republic of Macedonia, Cane Stojkovski Ph D, Full-time Professor, Sonja Ivanovska Ph D, Assoc. Professor, Faculty of Agriculture, 1000 Skopje, Republic of Macedonia.

ВОВЕД

Најзначајна улога во зголемувањето на приносот кај оризот во светот во последните години одиграа полууниските сорти ориз. Повеќето од тие интензивни типови со висока продуктивност и отпорност на налегнување се носители на ист рецесивен ген за полууниски стебла. Изворот на тој ген е кинескиот нискостеблен природен мутант „Dee-geo-woogen“.

Сортите со ген за ниски стебла се претежно од *indica* тип, додека скратувањето на стеблото кај сортите од типот *japonica* со внесување на генот за ниски стебла е од поново време.

Со полуунискот тип на растение се поврзуваат зголемената способност за братење и позитивното реагирање на азотни ѓубриња, својства кои имаат директно влијание на зголемувањето на приносот.

Појавата на негативен сооднос помеѓу висината на стеблото и приносот на зрното е резултат и на незначителното влијание на ова својство врз својствата на метличката. Затоа, во селекционите програми ова својство има речиси еднакво значење со приносот.

Визуелниот избор во почетните хибриди генерации често може да доведе до погрешни резултати и покрај високата наследност на нискостебленоста. Оттука, цел на овие истражувања е да се испита наследувањето и ефектот на гените кои ја детерминираат висината на стеблото, што ќе овозможи посигурен избор на перспективни линии во подоцните генерации.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Како експериментален материјал во овие истражувања беа употребени седум сорти ориз (*Oryza sativa L.*), тип *japonica* и хибриидните потомства од F_1 и F_2 генерациите што се добиени со нивно дијалелно вкрстување (без реципрочните комбинации). Две од употребените родителски сорти се домашни (*бисер-2* и *ранка*), а пет интродуирани (*медуза*, *S-136*, *арборио бјанко*, *балдо* и *лото*).

Семето од родителските сорти и хибриидните комбинации од секоја главна метличка беше насеано во 2000 година, во посебни садови, во стакленик, а расадувањето беше извршено во фаза на 2-3 листа во полски услови.

Споредбениот опит, беше поставен на површините на ОПО за ориз-Кочани, по методот на рандомизиран блок систем во три повторувања. Должината на редовите беше 1m со растојание 17cm во редовите и 20cm меѓу редовите.

Во текот на вегетацијата беше применета стандардна агротехника. По жетвата, во лабораториски услови се анализирани по 30 растенија од секоја F_1 комбинација, по 99 растенија од секоја F_2 комбинација и по 48 растенија од секоја родителска сорта. Добиените резултати се анализирани според методот анализа на варијансата. Начинот на наследувањето во F_1 и F_2 генерациите беше одреден според тестот на сигнificantност на средната вредност на хибриидната генерација во однос на родителскиот просек по Borojević (1965).

Анализата на општата и специфичната комбинативна способност е извршена според Griffing (1956) метод 2, модел I, а регресионата анализа по методот на Mather и Jinks (1971).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Најмала средна вредност на висината на стеблото од родителите има сортата *лото* (47,67cm), а најголема сортата *S-136* (83,60cm).

Во F₁ генерацијата (Таб. 1) најниско стебло има хибридната комбинација во која единствениот родител е сортата *медуза*, а другиот најниската сорта *лото* (59,00 cm), а со највисоко стебло се карактеризира хибридната комбинација во која единствениот родител е највисоката сорта *S-136*, а другиот сортата *ранка* (76,60cm).

Таб. 1 Средни вредности и наследување на висината на стеблото (родители и F₁)

Tab. 1 Mean values and inheritance of stem height (parents and F₁)

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	A. Бјанко A. Bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	77,35	67,10 ^h	75,57 ^d	72,70 ^d	70,27 ^h	74,40 ^d	60,97 ^{pd}
Медуза		72,10	67,77 ^h	62,80 ^h	62,07 ^h	65,57 ^h	59,00 ^l
S-136			83,60	68,83 ^d	76,60 ⁱ	72,47 ^d	61,90 ^l
А.Бјанко				70,88	66,03 ^h	68,57 ^d	61,57 ^l
Ранка					73,35	74,50	59,47 ^l
Балдо						73,35	59,47 ^l
Лото							47,67

d – доминантно

(dominant)

LSD_{0,05=2,97}

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=3,95

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

i - интермедијарно

(intermediary)

Хибридната комбинација *медуза x лото* има најниска средна вредност и во F₂ генерацијата (56,77cm), во која со највисока средна вредност за ова својство се карактеризира комбинацијата *ранка x балдо* (79,27cm) (Таб. 2).

Сигнификантно пониски од двата родителя се хибридите од 7 комбинации во F₁ генерацијата и 3 комбинации во F₂ генерацијата, каде што заеднички родител на сите три комбинации од F₂ генерацијата е сортата *медуза* (*медуза x а. бјанко*, *медуза x ранка* и *медуза x балдо*). Таквите резултати покажуваат дека при наследувањето на висината на стеблото кај овие комбинации се јавува негативен хетерозис. Кај останатите хибриидни комбинации во F₁ генерацијата висината на стеблото се наследува доминантно кон понискиот родител кај 6 комбинации, а кај исто толку комбинации се јавува интермедијарен начин на наследување. Хибридите од една комбинација (*бисер-2 x лото*) имаат парцијално доминантно наследување на висината кон понискиот родител, додека кај комбинацијата *ранка x балдо* нема значајни разлики помеѓу средните вредности на хибридите и нивните родители (Таб.1).

Во F₂ генерацијата, при наследување на висината на стеблото, освен негативен хетерозис се јавува и полна доминантност кај 8 комбинации од кои кон понискиот родител кај 6 и кон повисокиот кај 2 комбинации. Со парцијална доминантност кон понискиот родител висината се наследува кај 3 комбинации во кои

едниот родител е највисоката сорта *S-136*. Тоа се комбинациите *S-136 x ранка*, *S-136 x балдо* и *S-136 x лото*. Само во комбинацијата *ранка x лото* наследувањето е парцијално доминантно кон сортата *ранка* која има повисока средна вредност од сортата *лото*. Кај 5 од добиените комбинации се јавува интермедијарен начин на наследување, додека со позитивен хетерозис кој е најнапожлен за ова својство се карактеризира само комбинацијата *ранка x балдо*, во која и двата родители имаат еднаква средна вредност за висината на стеблото (73,35cm).

Таб. 2 Средни вредности и наследување на висината на стеблото (родители и F_2)

Tab. 2 Mean values and inheritance of stem height (parents and F_2)

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	А.Бјанко A. bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	77,35	70,77 ^d	77,54 ^d	73,75 ⁱ	76,02 ^{+d}	74,55 ^{-d}	63,25 ⁱ
Медуза		72,10	70,12 ^d	65,83 ^h	60,31 ^{-h}	66,07 ^{-h}	56,77 ⁱ
S-136			83,60	71,98 ^d	75,15 ^{pd}	75,00 ^{pd}	59,69 ^{pd}
А.Бјанко				70,88	73,72 ^{+d}	68,70 ^{-d}	59,25 ⁱ
Ранка					73,35	79,27 ^h	66,35 ^{pd}
Балдо						73,35	61,37 ⁱ
Лото							47,67

d - доминантно

(dominant)

LSD_{0,05=3,48}

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=4,63

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

i - интермедијарно

(intermediary)

Наследувањето било различно и во резултатите на Мурзова и Купусами (1986), кои добиле негативен хетерозис и интермедијарност. Во испитувањата на El-Hity and Abdel-Hamid (1993) наследувањето било со позитивен хетерозис.

Таб. 3 Анализа на варијансата на комбинативната способност за висина на стеблото

Tab. 3 Variance analysis of the combining ability for height of stem

Извори на варијансата Sources of variance	Степени на слобода Degrees of freedom	F_e	
		F_1	F_2
OKC (GCA)	6	189,40**	157,23**
CKC (SCA)	21	11,33**	8,43**
E	54		
OKC/CKC (GCA/SCA)		16,72	18,66

Комбинативна способност: Добиените резултати од анализата на варијансата на комбинативните способности (Таб. 3) покажуваат дека вредностите на општата и на специфичната комбинативна способност се високосигнификантни во

двете испитувани хибридни генерации, што значи дека во наследувањето на висината на стеблото во овие истражувања учествуваат гени со адитивно и гени со неадитивно дејство. Споредени меѓусебно, ОКС има повисоки вредности од вредностите на СКС. Според тоа, при наследувањето на ова свойство преовладуваат адитивните гени. Доказ за тоа претставува и односот ОКС/СКС кој покажува дека адитивната компонента е поголема за 16,72 пати во F_1 генерацијата и за 18,66 пати во F_2 генерацијата.

Високосигнификантни вредности за ОКС и СКС и поголема вредност за ОКС добиле Geetha et al. (1994), Singh et al. (1993), Kalaimani and Soundaram (1988), Lokaprakash et al. (1991), Kumar and Chandrapa (1994), додека Ramalingam et al. (1993) добиле поголема вредност за СКС. Singh et al. (1981) добиле сигнификантни вредности за ОКС во двете испитувани генерации, додека вредноста за СКС била сигнификантна само во F_1 генерацијата.

Таб. 4 *Оштита комбинативна способност на родителите за висина на стеблото*

Tab. 4 *General combining ability of the parents for height*

Родители Parents	F_1		F_2	
	OKC (GCA)	Ранг (Range)	OKC (GCA)	Ранг (Range)
Бисер-2	3,46	6	3,91	6
Медуза	-1,78**	2	-2,36**	2
S-136	5,09	7	4,59	7
А,бјанко	-0,26**	3	-0,04**	3
Ранка	1,23*	4	2,46	5
Балдо	1,90	5	1,81	4
Лото	-9,65**	1	-10,37**	1
SE	0,50		0,58	
LSD 0,05	0,99		1,16	
0,01	1,32		1,54	

Ефектот на ОКС на родителите е даден во Табела 4. Највисока негативна вредност на ОКС има сортата *лото*, која има и најмала висина на стеблото. Вредностите на ОКС за оваа сорта се високосигнификантни во двете испитувани хибридни генерации. Високосигнификантни негативни вредности на ОКС во F_1 и F_2 генерациите имаат и сортите *меуза* и *арборио бјанко*. Бидејќи генотипови со пониски стебла се цел на селекцијата, за ова свойство може да се заклучи дека овие 3 сорти имаат добра ОКС. Врз основа на тоа истите се рангирани како добри општи комбинатори за висината на стеблото. Тоа значи дека овие сорти се перспективни за натамошните селекциони програми за создавање нискостеблени генотипови ориз.

Сортата *ранка* има ниска позитивна вредност на ОКС, која во F_1 генерацијата е и сигнификантно пониска. Останатите родители се одликуваат со повисоки позитивни вредности и претставуваат лоши комбинатори за ова свойство. Ранг распоредот на родителите во F_1 и F_2 генерациите е еднаков, освен на сортите *ранка* и *балдо* чие рангирање во F_2 е обратно од она во F_1 . Најлош комбинатор за

ова свойство е сортата *S-136* која има највисока средна вредност.

Таб. 5 Специфична комбинативна способност на хибриодните комбинации за висина на стеблото

Tab. 5 Specific combining ability of the hybrid combinations for height

Крстоски Combinations	СКС (SCA)	
	F ₁	F ₂
Бисер-2 x Медуза	-2,65*	-0,20
Бисер-2 x S-136	-1,05	-0,39
Бисер-2 x А. бјанко	1,42	0,46
Бисер-2 x Ранка	-2,50	0,22
Бисер-2 x Балдо	0,97	-0,60
Бисер-2 x Лото	-0,91	0,29
Медуза x S-136	-3,61**	-1,53
Медуза x А. бјанко	-3,23*	-1,18
Медуза x Ранка	-5,45**	-9,21**
Медуза x Балдо	-2,62*	-2,80
Медуза x Лото	2,36	0,08
S-136 x А. бјанко	-4,07**	-1,99
S-136 x Ранка	2,21	-1,32
S-136 x Балдо	-2,59	-0,82
S-136 x Лото	-1,61	-3,95*
А. бјанко x Ранка	-3,01*	1,88
А. бјанко x Балдо	10,40	9,69
А. бјанко x Лото	3,40	0,25
Ранка x Балдо	3,30	5,58
Ранка x Лото	-0,18	4,84
Балдо x Лото	-0,86	0,51
SE	1,31	1,54
LSD 0,05	2,62	3,07
0,01	3,49	4,08


Негативни вредности на СКС се добиени кај 14 хиbridни комбинации во F₁ и кај 11 во F₂ генерацијата (Таб. 5). Во F₁ генерацијата само кај 3 од тие комбинации СКС е високосигнификантна, а кај 4 сигнификантна, додека во F₂ само една комбинација има високосигнификантна СКС и една сигнификантна СКС. Највисока СКС во F₁ генерацијата има комбинацијата *медуза x ранка* (-5,45), а веднаш по неа комбинациите *S-136 x арборио бјанко* (-4,07) и *медуза x S-136* (-3,61).

Добра СКС во F₁ генерацијата, покажаа и комбинациите *бисер-2 x медуза*, *медуза x арборио бјанко*, *медуза x балдо* и *арборио бјанко x ранка*. Комбинацијата *медуза x ранка* покажа највисока СКС и во F₂ генерацијата (-9,21), а комбинацијата *S-136 x лото*, чија негативна вредност на СКС во F₁ не е статистички

значајна, во F_2 покажа добра СКС.

Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека високо-сигнификантни и сигнификантни разлики имаат сите комбинации во кои учествува сортата *меџуза*, освен нејзината комбинација со најдобриот општ комбинатор, сортата *лото*. Според ОКС *меџуза* е второрангирана за ова свойство. Другите сорти со кои таа добро се комбинира имаат добра, средна или лоша ОКС. Кај останатите две комбинации со добра СКС како родител се јавува *арборио бјанко*, која исто така се покажа како добар општ комбинатор за висина. Другите родители од овие комбинации поседуваат лоша (*S-136*) и средна (*ранка*) ОКС. Од комбинациите на најдобриот општ комбинатор добра СКС покажа само комбинацијата *S-136 x лото* во F_2 генерацијата. Лошата СКС кај комбинациите во кои учествува сортата *лото* се однесуваат само на конкретните комбинации, бидејќи истата се покажа како одличен општ комбинатор за ова свойство. Тоа значи дека при крстосување со некои други сорти не мора да даде комбинации со лоша СКС за висината.

Регресиона анализа: Регресионата анализа Vr, Wr за висината на стеблото во F_1 генерацијата е претставена на Графиконот 1.



Граф. 1 Регресиона анализа (Vr/Wr) за висината на стеблото кај родители и F_1 генерацијата

Graph. 1 Regression analysis (Vr/Wr) for stem height in the parents and F_1 generation

Вредноста на коефициентот на регресија ($b=1,047\pm 0,212$) не се разликува сигнификантно од 1, што одговара на отсуство на интералелна интеракција или епистаза при наследувањето на ова свойство. Очекуваната линија на регресија се наоѓа многу близку до лимитната парабола, што е знак за адитивен генетски систем за наследување со низок степен на доминантност.

Степенот на доминантност на својството се гледа од пресекот на очекуваната линија на регресија со Wr оската. Во овие испитувања тие се сечат над координатниот почеток ($a=17,624$), што го потврдува веќе изнесеното и покажува парцијална доминантност.


Распоредот на точките на растурање во дијаграмот по должината на очекуваната линија на регресија ја покажува дивергентноста на родителите. Сортите

арборо бјанко и медуза, бидејќи се сместени најблиску до координатниот почеток имаат најмногу доминантни гени за висината на стеблото, додека *S-136* и ранка имаат најмногу рецесивни гени бидејќи се најоддалечени од координатниот почеток. Кај *лојто* и *балдо* застапеноста и на едните и на другите е речена еднаква.

Од Графиконот 2 се гледа природата на дејствувањето на гените за ова същество во F_2 генерацијата. Коефициентот на регресија ($b=0,708\pm 0,522$) и во овој случај статистички не се разликува од 1, па според тоа нема присуство на интегрална интеракција.

Линијата на регресија е многу близку до лимитната парабола и означава адитивен начин на наследување. Во прилог на ова е и пресекот на очекуваната линија на регресија со Wr оската. Бидејќи истата ја сече Wr оската над координатниот почеток ($a=27,492$) како и во F_1 генерацијата се работи за парцијална доминантност во наследувањето.

Освен кај сортата *бисер-2*, кај останатите сорти распоредот на точките на диграмот на раствање, долж линијата на регресија, е ист како во F_1 генерацијата.



Граф. 2 Регресиона анализа (Vr/Wr) за висината на стеблото кај родители и F_2 генерацијата

Graph. 2 Regression analysis (Vr/Wr) for stem height in the parents and F_2 generation

ЗАКЛУЧОК

Од добиените резултати, за начинот на наследувањето и дејството на гените за висината на стеблото, може да се изнесат следниве заклучоци:

- Кај испитуваните сорти постојат значајни разлики меѓу средните вредности за висината на стеблото. Најниска средна вредност има сортата *лојто* (47 cm), а највисока сортата *S-136* (83,60cm).
- Начинот на наследување е различен и зависи од комбинацијата (интермедијарен, парцијално доминантен, доминантен, негативен хетерозис).
- Според анализата на варијансата на комбинативните способности во експериментите се докажа дека гените за висината на стеблото се доминантни.

сијата на висината на стеблото учествуваат адитивните и неадитивните гени.

При тоа преовладува дејството на адитивните гени.

- Најдобри комбинатори за ова свойство во двете испитувани генерации се сортите *лошто*, *мездуга* и *арборио бјанко*. Најдобра вредност за СКС во двете хибриден генерации има комбинацијата *мездуга x ранка* (-5,45 во F₁ и -9,21 во F₂).
- Регресионата анализа во двете испитувани генерации покажа отсуство на интералелна интеракција и парцијална доминантност при наследувањето на ова свойство, пресметано за сите комбинации во целост.
- Сортите *арборио бјанко* и *мездуга* имаат најголем број доминантни гени за висината на стеблото, додека *S-136* и *ранка* имаат најмногу рецесивни гени за ова свойство.

ЛИТЕРАТУРА

1. Borojević, S., 1965: Način nasleđivanja i heritabilnost kvantitativnih svojstava u ukrštanjima raznih sorti pšenice. Savremena poljopivreda 7-8, 587-607. Beograd.
2. Geetha, S., Soundararaj, A. P. M. K., Palanisamy, S., Kareem, A. A.: 1994: Combining ability analysis and gene action relating to grain characters among medium duration rice genotypes. Crop Research (Hisar) 7 (2) 239-242. Aduthurai.
3. Griffing B., 1956: Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing sistem. Aust. J. Biol. Sci. 9, 463-493.
4. El-Hity, Abdel-Hamid, M., 1993: Genetic analysis of grain yield and related traits in rice (*Oryza sativa L.*). Alexandria Journal of Agricultural Research 38 (1) 105-122.
5. Jinks J. L., 1954: The analysis of continuous variation in a diallel cross of *Nicotiana rustica* varieties. Genetics, 39:767-789.
6. Kalaimani, S., Sundaram, M. K., 1988: Combining ability for yield and yield components in rice (*Oryza sativa L.*). Madaras Agricultural Journal 75, 99-104.
7. Kumar, B. M. D., Chandrappa, H. M., 1994: Combining ability studies for yield and its components in rice. Mysore Journal of Agricultural Sciences 28 (3) 193-198.
8. Lokaprakash, R., Shivashankar, G., Mahadevappa, M., Gowda, B. T. S., Kulkarni, R. S., 1991: Combining ability for yield and its components in rice. Oryza 28 (3) 319-322
9. Mather K., Jinks J.L., 1971: Biometrical genetics. Sec. Ed., Chapman and Hall, London.
10. Мурзова П., Купусами С., 1986: Наследување в F₁ при междусортови хибриди ориз. Научни трудове генетика. Т. XXXI, кн. 4, 41-47. Пловдив.
11. Ramalingam, J., Vivekanandan, P., Vanniarajan, C., 1993: Combining ability analysis in lowland early rice. Crop Research (Hisar) 6 (2) 228-233 Agricultural College and Research Institute, Madurai.
12. Reddy, C. D. R., Nerkar, Y. S., 1993: Heritability estimates and genetic advance in creating upland crosses. Madras Agricultural University, Parbhani, Maharashtra, India.
13. Roy, A., Panwar, D. V. S., 1993: Nature of gene interaction in the inheritance of quantitative characters in rice. Annals of Agricultural Research 14 (3) 286-291 Department of Plant Breeding, Haryana Agricultural University, Hisar.
14. Singh, A., Singh, R., Panwar, D. V. S., 1993: Combining ability estimates in rice (*Oryza sativa L.*). Agricultural Science Digest (Karnal) 13 (3/4) 173-176.
15. Singh, S. P., Singh, H. G., Singh, A. K., 1981: Line x tester analysis for combining ability in rice (*Oryza sativa L.*). Genetika, Vol. 13, No. 2, 129-137. Beograd.

16. Hayman B. I., 1954: The analysis of variance of diallel tables. *Biometrics*, 10-11, 235-244.
17. Hayman B. I., 1954: The theory and analysis of diallel crosses. *Genetics*, 39, 789-809.
18. Chauhan, V. S., Chauhan J. S., Tandon, J. P., 1993: Genetic Analysis of grain number, grain weight and grain yield in rice (*Oryza sativa L.*) *Indian Journal of Genetics & Plant Breeding* 53 (3) 261-263.